

М И С Л Е Њ Е

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ПО ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА

Годишниот извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје го опфаќа работењето на Банката во периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Во Извештајот на систематизиран начин се прикажани остварувањата на одделни банкарски активности, како во поглед на основните финансиски активности така и за сите активности за коишто се известува во согласност со Законот за трговските друштва, Законот за банките и Одлуката за основните начела и принципи на корпоративното управување во банка.

Годишниот извештај вклучува податоци за макроекономските и монетарните услови во кои Банката ја остваруваше својата активност, од една страна, и преземените активности прикажани по сегменти, од друга страна, а со цел прилагодување на стратегиските и финансиските цели на Банката на макроекономското окружување и остварување подобри финансиски резултати и оперативна ефикасност.

Во Извештајот интегрално се прикажани остварувањата на Банката, финансиските перформанси, оствареното пазарно учество, информациите за преземените активности од делот на корпоративното банкарство, деловната мрежа, развојот на информатичката технологија, преземените маркетиншки активности и развојот на производи. Прикажан е и системот на управувањето со ризици, усогласеноста на работењето на Банката со прописите за спречување на перење пари и финансирање тероризам, корпоративното управување на Банката, активностите на внатрешната ревизија и останатите деловни активности на Банката коишто придонесуваат за стабилно работење и за кои се известува во согласност со законската регулатива.

Ефектите од работењето на Банката во текот на 2018 година се евидентни во Годишниот извештај во кој детално се прикажани деловните активности во насока на подобрување на финансиските перформанси, квалитетното управување со Банката и почитувањето и усогласеноста на Банката со целокупната законска регулатива.

Според наше мислење, Годишниот извештај дава вистинска и објективна слика за работењето на Банката во текот на 2018 година, состојбата на нејзините средства и финансиската успешност.

Скопје, 29.1.2019 година

НАДЗОРЕН ОДБОР